

Настаните што се јавуваат како последица на Косовската битка се изнесени во епилогот (227—233). Со Косовската битка Турците станале вистински господари на Балканот, додека со битките кај Ровине и Никопол тоа само го потврдиле.

На крајот се дадени изворите и литературата со коишто се служел авторот како и регистер на личните имиња.

Двете карти и тоа: Собирање, т.е. групирање за Косовската битка и Косовската битка, секако ја зголемуваат вредноста на книгата.

Книгата на П. Томац претставува една целина, обид да се одговори на многубројните прашања што се непосредно или посредно поврзани со самиот тек на Косовската битка. Таа е несомнено голем потстрек за натамошни нови истражувања.

К. А.

АРХИВИСТ, часопис Савеза друштва архивских радника Југославије и архива у Југославији, бр. 1/1969 година

Овој број на АРХИВИСТ ги содржи рубриките: Расправи и статии, Извештаи и записи и Прикази на публикации, на расправи и на статии. Во рубриката на Расправи и статии на прво место е поместена статијата на Фрањо Биљан „Системот на заштитата на архивската граѓа со оглед на самоуправното и федеративното уредување на Југославија“. Во првиот дел на статијата опширно е изнесен начинот на учеството на федерацијата во изградбата и функционирањето на целокупниот систем за заштитата на архивската граѓа, со разгледување на поедини членови на Општиот закон за архивската граѓа што имаат општ интерес. Во вториот дел изнесени се некои сугестии за измени и дополнувања на Општиот закон со цел за поцелисходно опфаќање на проблемите што се од заеднички интерес за архивите во Југославија.

Јоже Жонтар во својата статија „Стручната спрема и работните места во архивите“ зборува за третманот на стручните и научните звања во архивите на Југославија, условите за стекнување на архивско ис-

куство, а посебно се задржува на прашањето за задолженијата на кадарот со висока школска спрема и неговото најрационално искористување.

Во статијата „Неколку напомени во врска со работата врз југословенската архивска терминологија“, авторот Крешимир Немет ја истакнува деликатноста на овој проблем со намера и да ја оправда долгогодишната работа врз него. Во минатата година изготвен е предлог на архивска терминологија кој чека забелешки и дополнувања од страна на архивите на Југославија.

Во статијата на Богдан Лекиќ „Архивската граѓа на општествено политичките организации“ ги третира проблемите за историската вредност, состојбата, регулирањето на заштитата и преземањето на архивската граѓа на општествено политичките организации од страна на историските архиви.

Статијата „Архивската граѓа на бугарските органи на власт на окупираните подрачја на Македонија и Србија“ од Милош Константинов ја изнесува состојбата на организа-

цијата на власта во периодот на бугарската окупација и дава преглед на административно територијалната подела во тоа време. На крајот авторот накусо нè запознава и со состојбата и потеклото на архивската граѓа што се наоѓа во депата на архивите во Македонија. Фондовите од овој период се воглавно фрагментарно сочувани.

Винко Форетик во својата статија „За Дубровничкиот архив“ го именува историјатот од формирањето на архивот до најново време, состојбата на фондовите со кои располага, нивната среденост и мал приказ на информативните средства што ги поседува архивот за своите фондови. Истакната е важноста на архивската граѓа на Дубровничката република, како за хрватската, така и воопшто за југословенската историја. Во статијата авторот апелира повторно да се постави прашањето за повраток на дубровничката архивска граѓа што се наоѓа во Виена, меѓу која како поважни се ориенталните ракописи, дубровничките законици и ретките печатени книги кои му припаѓале на дубровничкиот кнежевски двор.

Статијата на Тодор Талески „Утврдување на регистратури кои создаваат архивска граѓа и одбирање на архивската граѓа од регистратурскиот материјал во Македонија“ третира прашања од работата и напорите на архивите од Македонија за решавање на проблемот за одбирање на архивската граѓа за нејзино трајно чување, а со тоа растоварување на архивските депа со непотребен баласт на регистратурски материјал, чија вредност зависи од неговата практична потреба. За таа цел во 1968 година во Македонија е донесено Упатството за

начинот на вршењето на повременски прегледи и одбирање на архивската граѓа од регистратурскиот материјал. На оваа работа ѝ предходи редукција на регистратури кои не создаваат архивска граѓа или минималната граѓа што ја создаваат се наоѓа во нивни матични институции.

Во рубриката „Извештаи и записи“ поместени се следните работи: „Новите прописи во 1968 година“ (тоа се прописи што се донесени во рамките на федерацијата и во секоја република поодделно), потоа „Архивите во 1968 година“ со проблеми за архивската мрежа, архивските згради, микрофилмување и приредени архивски изложби.

Милош Константинов пишува за „Архивската зграда на Историскиот архив во Скопје“, потоа е поместена веста за оснивањето на Друштвото на архивските работници на Косово.

Љубодраг А. Поповиќ се осврнува на рефератот „За некои проблеми за собирање и обработка на историската граѓа од НОБ“, поднесен на меѓурепубличкото советување, одржано на 23 и 24 декември 1968 година во Белград. Од ова советување исто така се поместени „Препораки во поглед на архивската граѓа“ за нејзино евидентирање и публикување.

Јоже Жонтар се осврнува на „Упатството за рационалната организација на архивската служба во стопанските организации“, а Сергиј Вилфан во својата статија „Попатни забелешки за некои интересни технички уредувања“ дава опис на практично уредените депа во однос на заштитата од пожар во поедини архиви во Шпанија и СР Германија.

Во рубриката „Прикази на публикации, на расправи и на статии“ Крешимир Немет се осврнува на публикацијата „ARHIVI, OD PISARNE DO ZAKLADNICE ZGODOVINE“, издадена од Архивското друштво на Словенија 1967 година. Сергиј Вилфан дава приказ на статијата на Robert-Henri Bautier, LES ARCHIVES, која е поместена во книгата За историјата и нејзините методи (L'histoire et ses methodes, Enciklopedie de la Pleiade, Paris, Gallimard 1961) и критички се осврнува на неправилниот третман на

архивистиката и нејзината улога како помошно историска наука.

Јоже Жонтар дава приказ на прирачникот „LES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS D'ARCHIVES“, Michel Duchein, издаден од Меѓународниот архивски совет, Марија Облак-Чарни на „Работа истражувача на архивните документи“ на Леонид Јакимович Шепелев.

На крајот на часописот се поместени Прегледот на архивите на Југославија со нивните адреси и Прегледот на архивското законодавство на Југославија. **О. В.**

RELAZIONI MACEDONIA AGENZIA DI INFORMAZIONE PER LA STAMPA

direttore responsabile Antonio Jerkov

Во месец март 1971 година пред судот во Рим е регистрирана специјализирана информативна агенција која има задача да собира податоци што се однесуваат на сите три дела на Македонија. Оваа агенција потоа ги продава собраните информации на разни новински агенции, радија, телевизии и на разни служби кои се интересираат за настаните во Македонија. Оваа агенција собира информации кои потекнуваат или од сите три дела на Македонија или од било кој дел на светот, а кои се во врска со Македонија. Исто така таа собира и информации за животот и работата на Македонците во Македонија, т.е. за оние Македонци што работат во Австралија, Америка, Канада и во други делови на светот. Таа ги прибира и информациите на разни новински агенции од светот, од разни радиостаници и телевизии или од странскиот печат. Со еден збор таа е една специјали-

зирана агенција и единствен таков центар во капиталистичкиот свет каде се собираат сите информации што се донесуваат за Македонија. На чело на оваа агенција е Antonio Jerkov како директор и одговорен уредник. Оваа агенција издава и свој билтен на италијански јазик кој го испраќа на заинтересираните. Билтенот се вика: „Relazioni Macedonia“ чиј прв број излезе на 24 мај 1971 година. На насловната страна на овој билтен е отпечатена картата на интегрална Македонија, т.е. вардарскиот, егејскиот и пиринскиот дел на Македонија.

Билтенот број 1 кој ние овде го прикажуваме содржи 14 страни и целата нејзина содржина е поделена на пет дела и тоа: 1) Протокол, 2) Религиозен живот, 3) Културен живот, 4) Економија на Македонија, 5) Разно. Пред да почне содржината на билтенот директорот на оваа агенција дава уводник во